

# Бисери

# СОБРАНИСКА ПОЛИТИЧКА (НЕ)К

Законодавниот дом личи на третокласен панаѓур каде се употребува уличен жаргон, се заборава македонскиот литературен јазик, кој треба и мора да се слушне макар и во најслаба форма, а конструкцијата на реченицата како да е направена од првоодделенец (со респект кон неговото познавање на подметот и прирокот). Културата и бонтолот се сведени на трка за навредливи зборови. Седници со дисквалификациони тонови. Погрдни зборови и во ходниците. Омаловажувања и за новинарите...



# ИТОАСЕ

## ДОБРО Е ШТО СÈ УШТЕ С

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Почитувани колеги и граѓани, господинот Макрадули е еден мал производ на еден крадец или бандит, како што е Бранко Црвенковски. Тој мисли дека јас ќе полемизирам со него, но немам намера да го направам ова. Господине Црвенковски, среќен сум, искрено Ви го велам ова, не се грижам воопшто за мојот рејтинг и на ДПА. Главно, рејтингот на Бранко Црвенковски и на Шекеринска го намаливте на 2 процента. Вие немате морал, Вие сте како Вашиот командант, вашиот крадец на 150.000 кражби на Албанците, во име на 2 процента наводно зборувате со премиерот на Р Македонија, кој има 30 пати повеќе рејтинг од Вашиот командант, командант **Коки**. Прочитајте во Кичево, Тетово, пишува по улиците и е чудно колку сте безобразни, кога го оценувате Имер Селмани, заборавајте дека треба да ни одговорите на едно прашање: Каде Ви е Владо Димов? Него да го прашате каде се 30.000.000 евра. Во Министерството за здравство. И на крајот, господине **мали** Црвенковски, Вие

ќе се судрите со мене и со ДПА 2009 година. Дотогаш нема да спиеете мирно", Мендух Тачи, ДПА.

"За гласови крадење, се знае кој е во државата. Ако јас Ве почитувам, од мојот говор к о н Вас, ј а с можам само да констатирам Вие како зборувате за господинот Црвенковски, дека сте заљубени, воодушевени од него и сте опседнати и крајно фрустрирани од него, не можејќи да воспоставите дијалог со него, Вие влегувате во една авантура во која го мачите потпретседателот на Собранието, процедурално да не интервенира за навредите што ги кажувате овде во Собранието. Но, изгледа тие се. Подобро да си **куче**, отколку да си мал, па сега што ќе рече господинот Пет-

ковски, влегуваме во една девалвација на Собранието како институција. Јас го пофалив господинот Имер Селмани и уште тврдам дека тој може да биде одличен вицепремиер, стасовски.

"Немам намера да дам пауза и не се чувствувам хендикепиран", Анастасовски, НСДП.

"Колешката ја промашила темата за која дискутираме денес. Многу се знае, а ништо не се кажа...", Благородна Дулиќ, ВМРО-ДПМНЕ, за Мери Младеновска, СДСМ.

"Немаме поим за предлогот на Груевски, кој за ова Ве информирал во телефонски разговор откако се вратил од Брисел... Која е цената што НСДП ја

јавувам толку пати колку ќе го нарушувате дигнитетот на Собранието. Вие почитуван потпретседателе не **осеќате** потреба, кога некој во Собранието Ви кажува зборови како ајдук, за луѓе кои не се тука, да не ги прекинувате. Не осеќате потреба кога наместо реплика се врши лична дисквалификација на пратениците и да не интервенирате.

Ако сте хендикепирани денес да ја водите седницата, затоа менете го мес- друг потпретседател или повикајте го претседателот... Затоа Ве молам, или дајте пауза, или заменете се со господинот Догани, бидејќи очигледно денес сте хендикепирани да ја водите седницата", Макрадули за потпретседателот Ана-

стасовски.

"Немам намера да дам пауза и не се чувствувам хендикепиран", Анастасовски, НСДП.

"Колешката ја промашила темата за која дискутираме денес. Многу се знае, а ништо не се кажа...", Благородна Дулиќ, ВМРО-ДПМНЕ, за Мери Младеновска, СДСМ.

"Немаме поим за предлогот на Груевски, кој за ова Ве информирал во телефонски разговор откако се вратил од Брисел... Која е цената што НСДП ја

**БАНДИТ**

**ШЕМО**

**КОКИ**

**МАЗОХИСТИ**

**ОСЕЌА**



АМО ЗБОРУВААТ, ШТО АКО СЕ СЕТАТ ДА СЕ...?

испорачала за да гласа за овој предлог. Тука сме живи и здрави, но ако зборувате за транспарентност и некулисни работи, добро е во интерес на јавноста да каже-те што сте се договориле и кој е договорот што НСДП ќе го **заќари** од овој предлог на господинот Тачи да се има уште еден министер во Владата на РМ", Макрадули, СДСМ, на Петковски, НСДП.

"Па, тоа е разликата меѓу нас и Вас, господине Макарадули. Вие политиката ја доживувате како лично профитерство, а ние како потреба да се создадат стабилни општествени односи... Во Собранието пратениците на НСДП ќе зборуваат што треба и што мислат дека е корисно, а не сешто, по 40-50, по саат време", Петковски.

"Не го гледам господинот Тачи да му честитам една работа во животот што ја кажува дека е точна. Тоа е дека денеска и јас самиот се уверив дека Тито Петковски сè повеќе личи на Васил Турковски... Господинот Мендух Тачи, бидејќи очигледно за краток временски период спакува, во позитивна смисла за него, и Лека и Агим Красниќи, сега добива министер плус. ВМРО-

ДПМНЕ апсолутно си **ќути**... Господинот Петковски за три дена дава 4 изјави и на крај бара прошка", Игор Ивановски, СДСМ.

"Тоа е матрица, господине Ивановски, и нема бегане од неа, меѓутоа има големаштета за Македонија... Е, сега сите граѓани зошто го напуштив СДСМ", Петковски.

"Бидејќи не ги знам добро процедурите, мислам дека треба да направам реплика на господинот, не знам, на албански **шемо** е машко, а шема е женско. Господине Шема, по теркот на Црвенковски, многу го потценувате македонскиот народ. Вие мислите дека сите

Македонци се **мазохисти** како што сте вие. Забравате дека направивте влада и коалиција со една политичка групација која... Господине Шема, да го прашате Бранко Црвенковски кога изјави како командант на вооружените сили на Македонија дека на 15 јули ќе влегуваме во Кондово. Зошто не влегол во Кондово?", Тачи.

"Јас лично мислам дека Вие претеравте во Вашата организација кон мене. Мислам дека а

**ЗАЌАРИ**

кога ќе водите седница следниот пат треба да бидете малку попретпазливи. Вие не сте тука главниот кој жари и пали, господине потпретседателе. Ние колегијално сме се договориле и за реплика и за повторна реплика на човекот да му се овозможи докрај да се искаже.

Мислам дека ваквото однесување не Ви носи добра политичка кариера", Тачи на Анастасовски.

"Пола лекарстоматолог сум. Јас и нема што да ви правам што Вие сте несреќни. Бидете и натаму несреќни...", Тачи.

"Дали има тензија меѓу НСДП и ДПА?", новинарско прашање од Весна Трпчевска, Канал 5, а Тачи одговара: "Канал 5, ако имате проблем и ви треба помош, одете во

**Бардовци**, таму директорот е наш кадар и ќе ви помогне!" На реакцијата дека треба да му е срам така непристојно да се однесува, Тачи возвраќа: "А како не му се срам на Канал 5 Агим Красниќи четири дена да биде ударна вест!"

Подоцна Тачи изјавува - погрешно сум цитиран.

**БАРДОВЦИ**

**ЌУТИ**

**КУЧЕ**

**КРАДЕЦ**

**МАЛИ**